



Се приближува крајот на студиите, семестар по семестар. Имате големи планови за вашата кариера, но ви недостига еден чекор. Последниот чекор што треба да го направите помеѓу студентска организација и канцеларија, испити и проекти, вашиот факултет и остатокот од вашиот живот.

Дали би сакале да добиете интернационално работно искуство во Германија?

Во изминатите 16 години, ние поддржавме повеќе од 800 студенти и млади академски граѓани на ова возбудливо патешествие. Сите од нив поминаа 3-6 месеци во германски компании кои се водечки во својот домен, каде што конечно ја добија можноста да ги прошират своите хоризонти и своето теоретско знаење, добиено за време на студиите, да го применат во пракса.

Следната генерација на нашите стипендисти ќе ги започне своите практики на 1^{ви} јули 2020 година. Ако мислите дека сте подготвени за ваков предизвик, аплицирајте за стипендија на „Програмата за пракса на германското стопанство за државите од Западен Балкан“.

Кој може да аплицира?

- Студенти на додипломски студии кои се запишани најмалку во својот 5 семестар за време на аплицирањето
- Студенти на магистерски студии
- Студенти на докторски студии
- Млади академски граѓани кои дипломираше после 1ви Јануари 2019 година
- Да не се постари од 29 години
- Понудените практики се од областа на економија, бизнис, администрација, инженерство, компјутерски науки, право, новинарство или земјоделски науки
- Кандидати кои добро го владеат англискиот и/или германскиот јазик*

* Не се потребни никакви дополнителни сертификати за јазик. Исклучок се практиките во доменот на архитектура и право, каде што предуслов за праксата е Б2 ниво на германски јазик.

Како да аплицирате?

Можете да аплицирате онлајн на нашата страна:

www.stipendienprogramm.org

од 1^{ви} Октомври 2019 до 10^{ти} Ноември 2019.

На наведениот [линк](#) можете да прочитате повеќе за придобивките од Програмата и за процедурата на аплицирање.

Кои се придобивките на оваа Програма?

Покрај финансиската поддршка, нашата Програма за Практиканти **Ве води низ сите организациски и административни чекори пред и за време на Вашиот престој во Германија.**

- Подготвителни состаноци во Вашата земја
- Организирање на виза и работна дозвола од страна на програмата
- Поддршка во наоѓање сместување во Германија
- Авионски билети до Германија и назад
- Подготвителна недела во Берлин (организација, сместување и патни аранжмани)
- Билети за воз од Берлин до местото на Вашата пракса
- Месечна стипендија од 550 евра
- Покриени трошоци за сместување и здравствено осигурување
- Германски курс во висина од 200 евра за време на програмата
- Дополнителна средба со сите учесници во програмата (организација, сместување и патни аранжмани)

Ако сте заинтересирани за едно незаборавно патување, кое што не завршува со последниот работен ден, аплицирајте за „Програмата за пракса на германското стопанство за државите од Западен Балкан“. После Вашето завршување ќе станете дел од нашиот **активен клуб на Алумнисти.**

Нашата Програма Ви нуди можност да присуствувате на конференции, работилници и семинари низ целиот регион на Западен Балкан. Од разни видови на тим-билдинг активности до професионално мрежно поврзување со работодавачи во вашите земји – Алумни Клубот е тука за да ги проширите вашите знаења и да ги подобрите вашите вештини кои биле добиени во текот на праксата, заедно со вашите истомисленици.

Подетално за активностите можете да прочитате на нашиот [блог](#). Тука исто така можете да ги прочитате приказните на нашите Стипендисти и да се запознаете со праксите од нивна гледна точка.

Сите се осмелија да го направат потребниот чекор за пракса во Германија.

Дали ќе го направите и Вие?